

Јавно претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“
СКОПЈЕ

Примено: 30. 06. 2021г.			
Орг. Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
01	403/1		

**Јавно претпријатие за управување и
заштита на повеќенаменското
подрачје „ЈАСЕН“ СКОПЈЕ**

Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 декември 2020 година во
согласност со сметководствените
стандарди прифатени во Р.С.М. и
Извештај на независниот ревизор

Јуни, 2021 година, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 26

ДОДАТОЦИ

Додаток 1 - Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2 - Годишна сметка

Додаток 3 - Годишен Извештај за работење

До
Раководството на
Јавно претпријатие за управување и заштита на
повеќенамесното подрачје “ЈАСЕН”, Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние бевме ангажирани да извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП „ЈАСЕН“, Скопје (во понатамошниот текст: Претпријатието), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2020 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Претпријатието е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До
Раководството на
Јавно претпријатие за управување и заштита на
повеќенамесното подрачје "ЈАСЕН", Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Основа за воздржување од мислење

Како што е наведено во Белешката 12 кон финансиските извештаи, во рамки на нетековните средства на вкупен износ од 43.040 илјади денари, се содржани Градежни објекти со нето сегашна вредност од 20.252 илјади денари за кои не ни беше презентирана поткрепувачка документација со која би се потврдило правото на сопственост над овие средства. Истотака во рамките на нетековните средства се содржани Инвестиции во тек на износ од 10.588 илјади денари, кои не се активирани подолго време, а кои се користат во работењето на Претпријатието. Претпријатието нема извршено тест на оштетување на овие средствата на крајот на пресметковониот период со што нивната употребна вредност не може да се измери.

Согласно Белешката 13 кон финансиските извештаи, состојбата на залихите на 31 декември 2020 година изнесуваат 4.772 илјади денари, од кои 3.591 илјади денари се однесуваат на залиха на сировини и материјали и 1.181 илјади денари на залиха на готови производи. Ние не присуствувавме на физичкиот попис на залихите на Претпријатието и со примена на алтернативни ревизорски постапки не можевме да обезбедиме достатен и соодветен ревизорски доказ со цел да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2020 година.

Како што е наведено во белешката 17, евидентируваниот износ на државниот капитал изнесува 211 илјади денари и истиот не е усогласен со Централниот регистар на Република Северна Македонија. Ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентируваниот износ на главнината на Претпријатието на ден 31 декември 2020 година.

Воздржување од мислење


Поради значењето на прашањата објаснети во пасусот Основа за воздржување од мислење, ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за ревизијата. Следствено, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Скопје, 08 јуни 2021 година

М-р Драган Димитров, Овластен ревизор
Управител



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 За годината која завршува на 31 декември 2020
 Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Приходи од продажба	4	35.180	39.922
Останати оперативни приходи	5	2.195	20.597
Вкупни оперативни приходи		37.375	60.519
Набавна вредност на продадени стоки		-	(18.066)
Трошоци за материјали и одржување	6	(7.823)	(8.393)
Плати, надомес. и др. лични примања	7	(20.640)	(19.502)
Депрецијација и амортизација	8	(2.313)	(1.996)
Останати оперативни трошоци	9	(14.087)	(11.864)
Вкупно оперативни трошоци		(44.863)	(59.821)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА/ (ЗАГУБА)		(7.488)	698
ПРИХОДИ/ (ТРОШОЦИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Нето приходи / (трошоци) од камати		(6)	(12)
Нето приходи / (трошоци) од курсни разлики		(8)	(16)
Нето приходи / (трошоци) од финансирање	10	(14)	(28)
ДОБИВКА/ (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(7.502)	670
Данок од добивка	11	-	(113)
ДОБИВКА/ (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(7.502)	557
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(7.502)	557

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Претпријатието на ден 30 март 2021 година и се потпишани во негово име од страна на:


 Новица Зечевиќ
 Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2020	31 декември 2019
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	43.040	36.238
Вкупно нетековни средства		43.040	36.238
Тековни средства			
Залихи	13	4.772	4.439
Побарувања од купувачи	14	10.445	6.278
Останати тековни средства и АВР	15	16.032	20.707
Пари и парични еквиваленти	16	1.917	1.798
Вкупно тековни средства		33.166	33.222
ВКУПНИ СРЕДСТВА		76.206	69.460
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Основна главнина	17	211	211
Останат капитал		32.572	32.572
Резерви		3.278	5.171
Акумулирана добивка / (загуба)		(5.010)	599
Вкупно капитал		31.051	38.553
Обврски кон добавувачи	18	14.286	7.956
Останати тековни обврски и ПВР	19	30.869	22.951
Вкупно тековни обврски		45.155	30.907
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		76.206	69.460

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Претпријатието на ден 30 март 2021 година и се потпишани во негово име од страна на:



Новица Зечевиќ
Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

	Капитал	Останат капитал	Резерви	Акумул. добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2019	211	32.572	5.171	42	37.996
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	557	557
Состојба на 31 декември 2019	211	32.572	5.171	599	38.553
Распределба	-	-	(1.893)	1.893	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	(7.502)	(7.502)
Состојба на 31 декември 2020	211	32.572	3.278	(5.010)	31.051

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2020
Во илјади денари

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	2020	2019
Добивка пред оданочување	(7.502)	670
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Депрецијација и амортизација	2.313	1.996
Усогласување на побарувања од купувачи	7	-
Капитална добивка од продадени нетековни средства	-	(57)
Отпишани обврски	(1)	-
Усогласување на (приходи)/расходи за камати, нето	8	14
Оперативен профит пред промена на работниот капитал	(5.175)	2.623
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	(4.175)	1.677
Останати побарувања и АВР	4.676	(16.981)
Залихи	(333)	(311)
<i>Зголемување/ (намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	6.332	(2.529)
Други краткорочни обврски и ПВР	4.900	18.031
Парични средства кои произлегуваат од работењето	6.225	2.510
Платен данок од добивка	-	(113)
Платени камати	(8)	(14)
Нето паричен тек од оперативни активности	6.217	2.383
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(6.098)	(992)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема	-	57
Нето паричен тек од инвестициони активности	(6.098)	(935)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	-	(86)
Нето паричен тек од финансиски активности	-	(86)
Нето зголемување/ (намалување) на паричните средства	119	1.362
Пари и парични средства на почетокот на годината	1.798	436
Пари и парични средства, крај на годината	1.917	1.798

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“, Скопје (во понатамошниот текст Претпријатието) е основано е на 18-ти Октомври 2005 година со Одлуката на Владата на Република Македонија број 19-2393/1 и во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје е запишано под број Трег. Број 6042/2005 од 21 Ноември 2005 година. Претпријатието е регистрирано без запишана основна главнина. Во согласност со иницијалната регистрација, единствен основач и сопственик на Претпријатието е Владата на Република Северна Македонија.

Основната дејност на Претпријатието е заштита на природата, спроведување на економски активности, унапредување и користење на природното богатство во повеќе наменското подрачје со шифра на дејност 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството. Покрај основната дејност Претпријатието врши и други дејности како што е заштита и користење на архитектонско богатство, улов на риба, производство нережана граѓа, трговија на мало, младински одморалишта, угостителски услуги и друго. Претпријатието врши и дејности во врска со одбраната, а особено ги одржува, ги обезбедува и ги чува недвижностите за потребите на Министерството за Одбрана на Република Северна Македонија.

Органи на управување на Претпријатието се: Управен Одбор, Надзорен Одбор и Директор.

Седиштето на Претпријатието се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр.23А Скопје. Просечниот број на вработени во Претпријатието за годината која завршува на 31 Декември 2020 година изнесува 46 лица (2019: 46 лица).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РСМ” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија. Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Претпријатието како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Претпријатието се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2019 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи (Продолжува)

Финансиските извештаи на Претпријатието се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Претпријатието. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Претпријатието. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара од Раководството на Претпријатието употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг

(а) Оперативен лизинг

Лизингот каде што Претпријатието не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

(б) Финансиски лизинг

Лизингот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на наемопримателот. Сите договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

(в) Претпријатието како наемопримател

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Претпријатието по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или ако пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподвателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Претпријатието.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмување директно препишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството. Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба. Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба. Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута во Република Северна Македонија. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Претпријатието на 31 декември 2020 година се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната депрецијација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11 Недвижности, постројки и опрема (Продолжува)

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација се менува како резултат на променетото движење.

2.12. Биолошки средства

Биолошките средства Претпријатието ги мери при почетното признавање и на крајот на секој датум период на известување според неговата објективна вредност, намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба, освен во случајот каде што објективната вредност не може веродостојно да се измери. Во таков случај, биолошките средства треба да се мерат според неговата набавна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Трошоците за реализација ги вклучуваат сите трошоци потребни за реализација на средствата, освен транспортните и други трошоци потребни за да се донесе средството на пазар.

Добивките или загубите коишто произлегуваат при почетното признавање на биолошките средства според објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба и од промената во објективната вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба на биолошките средства, треба да се вклучат во добивката или загубата за периодот во кој што настанале.

Основното стадо е искажано по пазарна вредност која се темели на пазарната цена на стадото според значајни особини: старост, репродуктивни и генетски особини.

2.13. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Претпријатието поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Депрецијација и амортизација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Претпријатието. Компетентните оддели во Претпријатието периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите, опремата и нематеријални средства.

Пропишаните годишни стапки на депрецијација/амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Нематеријални средства	20%
Недвижности	2,5% - 10%
Опрема и постројки	5% - 10%
Мебел и канцелариска опрема	20%
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Претпријатието ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Претпријатието како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени. Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Залихи (Продолжува)

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Претпријатието ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката на вредноста заради оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Претпријатието нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација, стечај или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е извесна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи” Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.17. Финансиски инструменти (Продолжува)

б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.18. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.19. Надоместоци на вработени

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Претпријатието е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Претпријатието исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Претпријатието нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.20. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2019: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.20. Данок на добивка (Продолжува)

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.21. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Претпријатието. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.22. Резервации

Резервации (резерви за потенцијални обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.23. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 “Обелоденувања за поврзани субјекти”.

Односите помеѓу Претпријатието и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови.

Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.25. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Претпријатието на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Претпријатието е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Претпријатието е изложено на ризик од курсни разлики со оглед дека во текот на редовните деловни активности има трансакции во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денари на 31 декември 2020 и 2019 година се дадени во следниов преглед:

	<u>2020</u>	<u>Во МКД 2019</u>
ЕУР	<u>61,6940</u>	<u>61,4856</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.1. Пазарен ризик (Продолжува)

(а) Ризик од курсни разлики (Продолжува)

Еквивалентната сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Претпријатието деноминирани во странски валути е како што следува:

	<u>2020</u>	<u>Во илјади МКД 2019</u>
Средства	1.200	576
Обврски	(1.419)	(255)
Нето	<u>(219)</u>	<u>321</u>

Анализа на сензитивноста на странските валути

Претпријатието е единствено изложено на промената на курсот на Еврото. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на можна ревалвација или девалвација на денарот во споредба со Еврото, за 10%. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Позитивниот износ означува зголемување на добивката или останатиот капитал, којшто се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. Во случај на намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите би биле негативни. Оваа промена во девизните курсеви нема да имаат значаен ефект во нето профитот/загубата и оперативниот профит/загуба на Претпријатието.

	<u>2020</u>	<u>Во илјади МКД 2019</u>
Профит/(Загуба)	<u>(22)</u>	<u>32</u>

(б) Каматен ризик

Претпријатието е изложено на ризик од промени во каматните стапки. Претпријатието нема значајни каматносни средства и обврски на 31 декември 2020 година поради што неговите приходи, расходи и оперативните парични текови не зависат од промените на пазарните каматни стапки.

(в) Ценовен ризик

Претпријатието не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Во врска со оперативните активности на Претпријатието, Претпријатието не е изложено на ценовен ризик. Изложеноста на Претпријатието на ценовен ризик поврзан со стоките и услугите кои ги нуди е ограничен со оглед природата на неговото дејствување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)

3.2. Ликвидносен ризик

Претпријатието ги менаџира своите средства и обврски на таков начин да може да ги исполни доспеаните обврски во периодот на доспевање. Претпријатието остварува континуиран прилив од своите деловни активности, меѓутоа со оглед на карактерот на Претпријатието, ликвидносениот ризик се надминува со финансирање од страна на Владата на Република Северна Македонија. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните финансиски средства во годишни инвестициони програми за соодветниот период кој се усвојуваат од Владата на Република Северна Македонија.

Претпријатието не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства и депозити во банки, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Претпријатието на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Претпријатието е ограничен со диверзификација на продажбата на Претпријатието на поголем број на помали купувачи и нема значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значајни купувачи.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Претпријатието има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици. Целите на Претпријатието во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал.

3.5. Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски, поради што во моментот не се расположливи доволно информации за пазарни цени. Како резултат на тоа, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Претпријатието ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Претпријатието смета дека искажаните сметководствени износи се најважни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од продажба на дрва	19.020	16.781
Приходи од продажба на фазани и месо	721	1.319
Приходи од лов	2.992	7.545
Приходи од риболовни дозволи	1.735	936
Приходи од продажба на сместувачки и угостителски услуги	234	1.637
Приходи од дотации и субвенции	10.101	11.017
Останати приходи	<u>377</u>	<u>687</u>
Вкупно приходи од продажба	<u>35.180</u>	<u>39.922</u>

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од донации	931	1.668
Наплатени утужени побарувања	2	17
Приходи од продажба на нетековни средства	-	57
Приходи од сопствено производство	1.262	18.813
Останати приходи	-	42
Вкупно останати оперативни приходи	<u>2.195</u>	<u>20.597</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Потрошени материјали	2.565	2.874
Гориво и електрична енергија	2.922	2.641
Трошоци за транспорт и комуникациски услуги	492	794
Трошоци за ситен инвентар	481	-
Комунални услуги	188	186
Трошоци за одржување и заштита	978	1.740
Надворешни услуги за изработка	<u>197</u>	<u>158</u>
Вкупно	<u>7.823</u>	<u>8.393</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА	2020	2019
Бруто плати	18.623	19.259
Останати лични примања	2.017	243
Вкупно	20.640	19.502
8. ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И АМОРТИЗАЦИЈА	2020	2019
Депрецијација (Белешка 12)	2.313	1.996
Вкупно	2.313	1.996
9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2020	2019
Наем	27	-
Трошоци за истражување и развој	-	371
Трошоци за реклами и пропаганда	63	126
Останати услуги	11.219	7.923
Дневници и трошоци за службени патувања	33	124
Надомест на членови на УО и НО	1.343	1.447
Репрезентација	335	376
Премии за осигурување	20	74
Банкарски услуги	110	109
Даноци кои не зависат од резултатот	223	384
Трошоци за користење права	20	30
Спонзорства и донации	28	-
Останати трошоци на работењето	659	900
Исправка на вредноста и отпис на побарувања	7	-
Вкупно	14.087	11.864

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. НЕТО ПРИХОДИ/(ТРОШОЦИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ПРИХОДИ/(ТРОШОЦИ) ОД КАМАТИ		
Трошоци од камати по кредити	(6)	(12)
Нето трошоци од камати	<u>(6)</u>	<u>(12)</u>
ПРИХОДИ/(ТРОШОЦИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	-	3
Негативни курсни разлики	(8)	(19)
Нето приходи /(трошоци) од курсни разлики	<u>(8)</u>	<u>(16)</u>
Нето приходи/(трошоци) од финансирање	<u>(14)</u>	<u>(28)</u>

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувања на данок на добивка и добивка пред оданочување помножена со пропишана стапка на данок на добивка

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка (загуба) пред оданочување	<u>(7.502)</u>	<u>670</u>
Даночно непризнати расходи	2.312	456
Даночна основица	<u>(5.190)</u>	<u>1.126</u>
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	<u>-</u>	<u>1.126</u>
Пресметан данок на добивка	-	113
Намалување на данок на добивка	-	-
Користен даночен кредит	-	-
Данок на добивка	<u>-</u>	<u>113</u>
	<u>-</u>	<u>16,87%</u>

Претпријатието нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Претпријатието не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Опрема и транспортни средства	Инвестиции во тек	Биолошки средства	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2019	53.669	29.384	10.588	436	94.077
Набавки	-	155	-	837	992
Пренос од инвестиции	-	-	-	-	-
Намалување/(продажба)	-	(1.749)	-	-	(1.749)
Состојба на 31.12.2019	53.669	27.790	10.588	1.273	93.320
Набавки	-	3.087	6.029	-	9.116
Активација	-	6.029	(6.029)	-	-
Состојба на 31.12.2020	53.669	36.906	10.588	1.273	102.436
Акумулирана депресијација на 01.01.2019	30.747	26.088	-	-	56.835
Депресијација за 2019	1.319	588	-	89	1.996
Оттуѓувања	-	(1.749)	-	-	(1.749)
Состојба на 31.12.2019	32.066	24.927	-	89	57.082
Депресијација за 2020	1.351	709	-	254	2.314
Состојба на 31.12.2020	33.417	25.636	-	343	59.396
Нето сегашна вредност на:					
- 31 декември 2020	20.252	11.270	10.588	930	43.040
- 31 декември 2019	21.603	2.863	10.588	1.184	36.238

Инвестициите во тек ги сочинуваат следните вложувања во објекти:

	2020	2019
Ивање	1.195	1.195
Вложување во објекти во Селиште	1.123	1.123
Вложување во објекти во Катланово	3.578	3.578
Вложување во објекти во Козјак	1.410	1.410
Вложување во објекти во Кула	732	732
Вложување во објекти во репродуктивен центар	458	458
Останати вложувања во деловни објекти	309	309
Адаптација на останатите објекти	1.783	1.783
Состојба на 31 декември	10.588	10.588

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ЗАЛИХИ

	2020	2019
Суровини и материјали	3.382	2.809
Резервни делови	209	209
Ситен инвентар	1.878	1.838
Автогуми	1.058	858
<i>Намалено за исправка на вредноста</i>	(2.936)	(2.456)
	<u>3.591</u>	<u>3.258</u>
Готови производи на залиха	1.181	1.181
	<u>1.181</u>	<u>1.181</u>
Состојба на 31 декември	<u>4.772</u>	<u>4.439</u>

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	4.306	5.310
Побарувања од купувачи во странство	332	576
Побарувања за аванси	74	69
Побарувања по извршни решенија	-	323
Побарувања од неповрзани друштва	5.733	-
	<u>10.445</u>	<u>6.278</u>

Побарувањата не се каматоносни.

15. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	2020	2019
Побарувања од вработени	131	247
Побарувања од државата за даноци	19	-
	<u>150</u>	<u>247</u>
Активни временски разграничувања:		
- Однапред платени трошоци	1.154	1.270
- Пресметани ненаплатени приходи	14.538	19.000
- Останати	190	190
	<u>15.882</u>	<u>20.460</u>
Салдо на 31 декември	<u>16.032</u>	<u>20.707</u>

Раководството на Претпријатието смета дека погоре прикажаните износи реално соодветствуваат на нивните објективни вредности на денот на подготовката на Извештајот за финансиска состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Жиро сметки	1.051	1.776
Благајна	5	7
Девизни сметки	806	-
Останати парични средства - бизнис картичка	<u>55</u>	<u>15</u>
Салдо на 31 декември	<u>1.917</u>	<u>1.798</u>

17. КАПИТАЛ

Капитална структура на Претпријатието на 31 декември 2020 и 2019 година е прикажана во следниов преглед:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
Државен капитал	211	211
Останат капитал	32.572	32.572
Резерви	3.278	5.171
Акумулирана добивка/(загуба)	<u>(5.010)</u>	<u>599</u>
Салдо на 31 декември	<u>31.051</u>	<u>38.553</u>

Претпријатието е регистрирано без запишана основна главнина. Во согласност со иницијалната регистрација, единствен основач и сопственик на Претпријатието е Владата на Република Северна Македонија.

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски кон добавувачи во земјата	12.543	7.443
Обврски за примени аванси	324	258
Обврски кон примени аванси од странство	<u>1.419</u>	<u>255</u>
Салдо на 31 декември	<u>14.286</u>	<u>7.956</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
 И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Обврски кон вработените	1.126	199
Одложени даночни обврски	1.635	1.906
Обврски кон државата	2.104	1.549
	<u>4.865</u>	<u>3.654</u>
Пасивни временски разграничувања:		
- Пресметани приходи за идни периоди	4.173	1.501
- Одложени приходи	21.831	17.796
	<u>26.004</u>	<u>19.297</u>
Салдо на 31 декември	<u>30.869</u>	<u>22.951</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги покажува обемот и трансакциите со поврзаните субјекти со состојба за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година:

	<u>Побарувања</u>	<u>Обврски</u>	<u>Приходи</u>	<u>Расходи</u>
2019				
Влада на РСМ	-	30	1.667	-
Министерство за внатрешни работи	164	-	164	-
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство	19.000	-	2.542	-
Министерство за одбрана	-	-	9.999	-
Вкупно	<u>19.164</u>	<u>30</u>	<u>14.372</u>	<u>-</u>
2020				
Влада на РСМ	-	30	-	-
Министерство за внатрешни работи	163	-	163	-
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство	14.538	-	4.169	-
Министерство за одбрана	-	-	8.475	-
Вкупно	<u>14.701</u>	<u>30</u>	<u>12.807</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2020

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година, против Претпријатието се поведени пет спорови со вкупна вредност на 1.326 илјади денари. Претпријатието нема направено резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови.

Вонбилансна изложеност

Претпријатието има вонбилансна изложеност спрема Комерцијална Банка АД Скопје врз основа на: Гаранција за навремено и квалитетно извршување на работите на износ од 30 илјади денари, согласно Договор за концесија со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на даночна контрола од старна на даночните власти во период од 5 години по поднесување на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според оценките на Раководството на Претпријатието на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјални значајни обврски по овој основ.

22. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат последователни настани, кои би имале материјално влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Претпријатието, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Претпријатието (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.


ЈПУЗПП ЈАСЕН СКОПЈЕ
Новица Зечевиќ
Директор

Годишна сметка на ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје за 2020 година:

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 06050727

Целосно име: Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	43.039.969,00			36.237.311,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	43.039.969,00			36.237.311,00
10	-- Недвижности (011+012)	20.251.827,00			21.602.558,00
12	-- Градежни објекти	20.251.827,00			21.602.558,00
13	-- Постројки и опрема	7.072.213,00			1.269.831,00
14	-- Транспортни средства	4.173.595,00			1.501.492,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	24.291,00			90.724,00
16	-- Биолошки средства	930.030,00			1.184.693,00
18	-- Материјални средства во подготовка	10.588.013,00			10.588.013,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	17.284.963,00			12.763.289,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.772.161,00			4.438.903,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	3.381.875,00			2.808.365,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	209.343,00			449.595,00
41	-- Залихи на готови производи	1.180.943,00			1.180.943,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.595.622,00			6.526.260,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.371.286,00			6.209.291,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	74.201,00			68.632,00
49	-- Побарувања од државата по основ на	18.722,00			

	даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)			
50	-- Побарувања од вработените	131.413,00		248.337,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.917.180,00		1.798.126,00
60	-- Парични средства	1.917.180,00		1.798.126,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	15.881.984,00		20.459.593,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	76.206.916,00		69.460.193,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	1.406.016,00		1.406.016,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	31.049.969,00		38.552.389,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	26.283.300,00		210.500,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	6.499.586,00		32.572.386,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.278.289,00		5.171.119,00
72	-- Законски резерви	3.278.289,00		5.171.119,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.050.914,00		9.066.735,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.559.700,00		9.024.851,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			556.500,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.502.420,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	17.635.943,00		11.610.850,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	1.517.142,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.635.943,00		11.610.850,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.542.723,00		7.444.400,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.744.615,00		512.637,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати			199.185,00
100	-- Обврски кон вработените	636.535,00		1.612.706,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.222.070,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	490.000,00		1.841.922,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	26.003.862,00		19.296.954,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	76.206.916,00		69.460.193,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	1.406.016,00		1.406.016,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	37.375.054,00			60.519.248,00
202	-- Приходи од продажба	35.180.333,00			39.922.380,00
203	-- Останати приходи	2.194.721,00			20.596.868,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1.180.943,00			
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.180.943,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	44.861.224,00			59.820.526,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	5.967.782,00			5.514.724,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				18.066.239,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.162.147,00			11.298.765,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.671.160,00			2.939.396,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	20.672.997,00			19.626.019,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	12.533.804,00			12.998.780,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	874.747,00			964.206,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.214.396,00			5.296.329,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.050.050,00			366.704,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.313.061,00			1.995.772,00
222	-- Останати расходи од работењето	74.077,00			379.611,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				3.135,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				3.135,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	16.250,00			32.841,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.127,00			14.028,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.123,00			18.813,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				669.016,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	7.502.420,00			

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)			669.016,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	7.502.420,00		
252	-- Данок на добивка			112.516,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)			556.500,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	7.502.420,00		
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	46,00		46,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-7.502.420,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	7.502.420,00		
269	-- Добивка за годината			556.500,00
270	-- Загуба за годината	7.502.420,00		
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)			556.500,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	7.502.420,00		

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	265.000,00			265.000,00
610	-- Шуми	1.198.818,00			1.198.818,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	74.500,00			74.500,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	10.051.795,00			5.640.492,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	26.284.393,00			26.675.716,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички	2.623.300,00			210.500,00

	лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)			
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	12.867.878,00		7.702.166,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.517.142,00		
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	43.639.805,00		30.907.804,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	35.180.333,00		39.922.380,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	35.155.780,00		39.797.305,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	24.553,00		125.075,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	35.180.333,00		39.922.380,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)			57.001,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.494,00		312,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	584.687,00		1.100,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.261.823,00		18.871.623,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	20.201.672,00		18.066.239,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.373.455,00		2.753.794,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	23.120,00		
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.622.053,00		1.848.619,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.300.260,00		792.403,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП	480.563,00		

	208 од БУ)				
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.444,00			356.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	484.938,00			437.932,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	196.660,00			158.300,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	27.424,00			
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)				371.062,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	109.542,00			50.410,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.877.203,00			177.092,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.342.694,00			1.447.032,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	28.444,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	335.125,00			375.920,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	20.300,00			74.100,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	110.454,00			109.217,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)				4.050,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	14.100,00			5.200,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)				45.985,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	591.399,00			472.850,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	46,00			46,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2032	- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството	37.375.054,00			

Годишен извештај за 2020 година

01-215/1
23.03.21

ЈПУЗПП „ЈАСЕН”, Скопје

Годишен извештај на работењето со Финансиски
извештаи за годината што завршува на 31
декември 2020

Скопје, Април 2021 година

Содржина

	стр.
1 Финансиски извештаи	3
2 Податоци за работењето за деловната 2020 година	7
3 Основа за подготовка и презентирање на Финансиските извештаи и споредбени податоци	12
4 Значајни сметководствени политики	13
5 Белешки кон финансиските извештаи	17

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

за годината што завршува на 31.12.2020

во 1000 денари

<u>Нетековни</u>		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Нетековни		43.040	36.237
Нематеријални средства	4	374	374
Недвижности постројки и опрема	5	90.575	83.208
Биолошки средства	6	1.273	1.273
Инвестиции во тек		10.588	10.588
Амортизација		(59.770)	(59.206)
Тековни средства		33.167	33.223
Залихи	7	4.772	4.439
Побарувања	8	10.596	6.598
Пари и парични еквиваленти	9	1.917	1.798
АВР	10	15.882	20.388
Вкупно средства		76.207	69.460
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал	11	31.050	38.552
Државен/јавен капитал		211	211
Резерви		3.278	5.171
Акумулирана добивка		34.507	41.638
Добивка/Загуба од предходна година		556	(9.024)
Добивка/Загуба за тековната година		(7.502)	556
Обврски		45.157	30.908
Резервирања и ПВР	12	26.004	19.298
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	13	19.153	11.610
Вкупно капитал и обврски		76.207	69.460

Извештаите се одобрени од страна на Управниот Одбор на ден 24.03.2021.



Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

за период од 01.01.2020 до 31.12.2020

		31.12.2020	<u>во 1000 денари</u> 31.12.2019
Приходи од продажба	14	26.341	28.905
Останати деловни приходи	15	11.034	31.614
Трошоци за сировини и други материјали	16	(5.386)	(5.515)
Набавна вредност на продадени стоки			(18.066)
Трошоци за вработени	17	(20.640)	(19.502)
Депрецијација и амортизација		(2.314)	(1.996)
Останати оперативни трошоци	18	(16.521)	(14.741)
Вредносно усогласување на побарувања			
Загуба од оперативно работење		(7.486)	699
<hr/>			
Финансиски приходи	19	0	3
Финансиски расходи		(16)	(33)
<hr/>			
Добивка/Загуба пред оданочување	20	(7.502)	669
<hr/>			
Данок на добивка			113
<hr/>			
Вкупна добивка/загуба за годината		(7.502)	556



Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

Извештаите се одобрени од страна на Управниот Одбор на ден 24.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

<u>Паричен тек од оперативни активности</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Загуба/Добивка	(7.502)	557
Амортизација	2.314	1.996
Промена на побарувања	(3.998)	(311)
Промена на залихи	(333)	1.909
Промена на даночни обврски	-	-
Промена на АВР	4.506	(17.214)
Долгорочни резервирања	6.706	17.630
Промена на обврски (добавувачи, аванси и останати)	7.542	(2.213)
Нето паричен тек од оперативни активности	9.235	2.354
<hr/>		
<u>Парични текови од инвестициони активности</u>		
Набавка на опрема	(9.116)	(993)
Нето парични средства од инвестициони активности	(9.116)	(993)
<hr/>		
<u>Парични текови од финансиски активности</u>		
Заем		
Нето парични средства од/(во)финансиски активности	-	-
<hr/>		
Зголемување/Намалување на пари и пар.еквиваленти	119	1.361
<hr/>		
Готовина на почетокот на година	1.798	437
Готовина на крај на година	1.917	1.798

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ

за годината што завршува на 31.12.2020

во 1000 денари

	Државен капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Акумулирана загуба	Вкупно капитал
Состојба на 1.01.2020	211	5.171	42.195	(9.025)	38.552
Покривање на загуба		(1.893)	(6.129)	8.022	-
Загуба за тековната годината				(7.502)	(7.502)
Состојба на 31.12.2020	211	3.278	36.066	(8.505)	31.050
Состојба на 1.01.2019	211	5.171	41.639	(9.025)	37.996
Трансакции со сопственици					-
Нето добивка за тековна година			556		556
Состојба на 31.12.2019	211	5.171	42.195	(9.025)	38.552

1. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА

Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „ЈАСЕН“ Скопје (во понатамошниот текст Претпријатието) е основано со Одлука на Владата на Република Македонија, бр. 19-2393/1, од 13 Октомври 2005 година. ЈПУЗПП „ЈАСЕН“ Скопје е запишано во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје, со решение, Т.бр.бр. 6042/2005 година, од 21 Ноември 2005 година, објавена во Службен Весник на Република Македонија бр. 90/05, со чие основање престана да постои правниот претходник - ООЗТ Шумски резерват “Јасен”.

Органи на управување на Претпријатието се Управен одбор, Надзорен одбор и Директор. Седиште на Претпријатието е ул. „11 Октомври“ бр. 23/а Скопје.

Претпријатието е регистрирано без запишана основна главнина.

Основна дејност на Претпријатието е заштита на природата, спроведување на економски активности, унапредување и користење на природното богатство во повеќе наменското подрачје со шифрата на дејност 02.10-Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството. Покрај основната дејност Претпријатието врши и други дејности како што е заштита и користење на архитектонско богатство, улов на риба, производство на режана граѓа, трговија на мало, младински одмаралишта, угостителски услуги и друго. Претпријатието врши дејности во врска со одбраната, а особено ги одржува, ги обезбедува и ги чува недвижностите за потребите на Министерството за Одбрана на Република Македонија.

Просечниот број на вработени во Претпријатието за годината која завршува на 31 декември 2020 година изнесува 48 лица (2019: 49лица).

Со Решение бр. 02-3729/1 од 14.03.2019 година, Владата на Република Северна Македонија ги даде на управување државните ловишта “Јасен” и “Јасен 1” на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“- Скопје.

Со Договорите за управување со државните ловиште “Јасен” и “Јасен 1” предвидено е Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“-Скопје да управува со државните ловишта за период од 10 години од 14.03.2019 година до 14.03.2028 година.

При управувањето со државното ловиште “Јасен” главната цел ќе биде насочена кон трајно одржување на структурата на целокупната фауна, како и на стабилни популации на крупниот дивеч кој би обезбедиле репродукција на квалитетни грла со високо трофејни вредности. Во 2020 година сопред ЛСО извршен одстрел на :

- 20 дивокози
- 1 вепар
- 3 елени

Акумулацијата “Козјак” е најголемо вештачко езеро по површина, длабочина и по должина во Република Македонија, а пред се по вкупното количество вода во него. Езерото-Козјак се наоѓа на реката Треска во нејзината Голема Клисура 15 км спротиводно од браната Матка. Се наоѓа на околу 25 км. низводно од вливот на реката Треска во реката Вардар. Водата од акумулацијата се користи првенствено за хидроенергетски цели, но претставува и регулирана вода за низводните хидроцентрали како и вода за наводнување на Скопско Поле. Има должина од 32 км и длабочина до 135 м. Вкупниот бруто волумен на акумулацијата изнесува 550 милиони м³ вода, а има корисен волумен од 260 милиони м³ и се наоѓа на надморска височина од 471 м. Браната која има висина од 126.1 м и со која е пресечено течението на реката Треска, е почната со изградба во 1994 година а завршена е и пуштена во употреба во 2004 год. Во 2020 година продадени се риболовни дозволи и тоа :

- 148 годишни дозволи
- 99 петнаесетдневни
- 491 седумдневни
- 4037 едnodневни дозволи

Заради непланскиот и прекумерен отстел, основните фондови на дивеч во нашата држава се спушти на многу ниско ниво, така да за нивна природна ревитализација е потребен подолг временски период. Заради тоа а и да се скрати времетраењето на природната регенерација на дивечот дивечот воловиштата, вештачкото и полувештачкото одгледување на истиот, врзан за вештачкото размножување, одгледување и испуштање на младите единки, денес е признат како еден од начините за зголемување на продукцијата и намалување на штетите кои се создаваат кај исклучиво природното одгледување. Економските последици од природната осцилација на матичната состојба, на висината на прирастот и на губитокот при природното одгледување, кога не е возможно да се влијае на неповолните фактори, често се многу осетливи и негативно влијаат на вкупната продукција на дивеч. Големи губитоци се јавуваат и за време на неповолни временски услови во периодот на несење на јајца., гнездење и испилување. Сите овие пришини налагаат воведување и понатамошен развој на вештачко полувештачко одгледување на дивеч. Фазанот е еден од видовите кој се повеќе се произведува вештачки. Производството на фазани е препорачливо како заради неговата прилагодливост кон природните услови и различните биотопи, така и поради технологијата на неговото производство која е доведена до совршенство. Исто така вештачкото производство на фазански дивеч е најевтино, во однос на другите видови, а со тоа и наприфатливо за ловството.

Во 1951 година е формирана фазанеријата во Катланово, кога е започната со производство на фазански пилиња. Во 2020 година произведени се: се вкупно 5.564 фазански пилиња, продадени се 2.027 пилиња угинати се 2.092 заклучно со 31.12.2020 година или :

- возрасни фазани 250;
- 8 неделни фазански пилиња 1.247;
- Чистени фазани 180;
- 4 месечни фазаниски пилиња 350;

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И СПОРЕДБЕНИТЕ ПОДАТОЦИ

2.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАНДАРДИТЕ

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Република Северна Македонија.

2.2 ОСНОВИ ЗА МЕРЕЊЕ

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на историски трошоци. Претпријатието нема средства и обврски со објективна вредност.

2.3 ИЗВЕСТУВАЊЕ И ОФИЦИЈАЛНА ВАЛУТА

Сите износи искажани во финансиските извештаи и придружните белешки се искажани во македонски денари. Денарот претставува официјална валута во Република Северна Македонија. Сите информации, освен ако поинаку не е наведено, се искажани во илјади денари.

2.4 КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара примена на одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара раководството да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики на претпријатието.

Прегледот на Основните сметководствени политики применети при подготвувањето на финансиските извештаи се споменати во рамките на Белешките кон финансиските извештаи.

3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Значајните сметководствени политики употребени при подготовката на финансиските извештаи за 2020 година се прикажани подолу:

3.1 НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Како нетековни средства се класифицирани недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и долгорочни инвестиции.

Нетековни средства се признаваат во Билансот на состојба кога компанијата има доказ за сопственост, и постои веројатност дека идните економски користи поврзани со средството ќе бидат прилив во ентитетот, а цената на средството ќе може веродостојно да се измери.

Сметководствената вредност на средствата повторно се разгледува од можни оштетувања кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност не може да се надомести. Ако постои таков индикатор и каде што сметководствената вредност ја надминува проценетата надоместувачка вредност, средствата се отпишуваат до надоместливиот износ.

Опремата се признава по добивањето на цената која ги вклучува набавната цена, неповратните даноци и други трошоци директно поврзани со донесувањето на средството на посакуваната локација во услови неопходни за извршување оперативните цели.

Нетековни средства во Билансот на состојба вклучуваат вложувањата во друг имот и се прикажани во нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација

Трошоците за камати по кредити кои се користат за финансирање на имот, постројки и опрема, и нематеријални средства и други трошоци, кога е веројатно дека идните економски користи во износ поголем од првично оценетиот стандард на перформанси од постоечките средства, ќе бидат стекнати и капитализирани. Другите трошоци за заеми и трошоците наменети за одржување на средствата во текот на проценетиот корисен век не се капитализирани и се отпишуваат како трошок во тековниот период.

Амортизацијата се пресметува по праволиниска основа со стапки кои се одраз на проценетиот корисен век на средствата. Не се пресметува амортизација на изградба која е во тек, додека изградените средства се стават во употреба.

Во текот на годината применетите амортизациони стапки на недвижности, постројки и опрема се:

2020/2019

Сопственост	2-8%
Опрема	10-20%
Канцелариски мебел	20%
Компјутери	25%
Возила	10-25%

Сметководствената вредност на средствата повторно се разгледува од можни оштетувања кога некои настани или промени во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност не може да се надомести. Ако постојат такви индикатори каде што сметководствената вредност ја надминува проценетата надоместувачка вредност, средствата се отпишуваат до надоместливиот износ.

Биолошки средства

Биолошките средства кои се состојат од основно стадо се признаени според нивната објективна вредност, намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот на нивно настанување. Проценетите трошоци во моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација на продажбата. Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност, намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на стекнувањето.

3.2 ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Како текови средствата на компанијата се класифицирани средствата кои лесно може да се трансформираат во монетарната форма. Тоа се пари и парични еквиваленти, побарувања и инвентар.

3.2.1 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти, вклучуваат готовина и сметки во домашни банки и депозити со доспеаност до три месеци.

3.2.2 Побарувања

Побарувањата се класифицирани по основ на продажба, побарувања од државата по основ на даноци и други јавни давачки, побарувања од страна на вработените и побарувања за заеми. Побарувањата се вреднуваат според нивната фактурна вредност на датумот на Билансот на состојба. Побарувања постари од 3 години се отпишани на товар на расходите во Билансот на успех во висина на вкупниот износ на ненаплатени побарувања.

3.2.3 Залихи

Залихите се вреднуваат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност, по принципот на ФИФО. Трошоците ги опфаќаат сите директни материјали и, каде што е применливо, директни трошоци за работна сила и оние трошоци кои ги довеле залихите до нивната сегашна состојба и локација. Нето очекуваната продажна вредност претставува проценета продажна цена намалена за сите проценети трошоци за завршување како и трошоците за маркетинг, продажба и дистрибуција.

3.3 НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Во Билансот на состојба како нетековни обврски се класифицирани обврските кои имаат рок на плаќање повеќе од една година од датумот на билансот. Сите нетековни обврски од претходните периоди кои треба да се плаќаат во наредниот пресметковен период повторно се класифицирани како тековни обврски.

Како нетековни обврски се класифицираат: долгорочни обврски за кредити во земјата и во странство, како и други долгорочни обврски: трговски обврски, обврски кон инвеститори и други финансиски институции.

3.4 Тековни обврски

Како тековни обврски се класифицирани сите обврски кои треба да се платат во рок од 12 месеци по датумот на Билансот на Состојба, и тоа:

- Обврски кон добавувачи во земјата и во странство
- Обврски кон банки и други финансиски институции
- Обврски кон вработените
- Обврски кон државата за даноци и придонеси

Овие обврски се вреднуваат во износот од добиените документи по вршењето на трансакциите (фактури, договори, каматни листи).

Старите обврски се отпишани во корист на оперативниот приход во Билансот на успех.

Како стари обврски се сметаат обврски постари од 3 години, за кои не постојат никакви обвиненија и за кои не постои договор.

3.5 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Претпријатието на денот на кој Претпријатието станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Претпријатието има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Претпријатието проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Критериумите што Претпријатието ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Претпријатието врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Претпријатието, односно доколку доспеваат во

период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни

3.6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Во вкупниот капитал на Претпријатието постои следнава квалификација:

- Ревалоризираната резерви врз основа на добивки (загуби) од материјални средства и финансиските средства расположливи за продажба;
- Законски резерви, како распределба на добивката за тековната година и во согласност со Законот за трговски друштва.
- Тековната добивка (загуба) е добивка (загуба) од билансот на успех по оданочување;
- Акумулирана добивка (загуба) вклучува задржаната добивка (откриени загуби) од минатите години.

3.7 Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Претпријатието, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Претпријатието.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Претпријатието. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи

Во финансиски приходи се вклучени приходите од финансиските трансакции (камати од депозити, и курсни разлики).

Во финансиските приходи се вклучени приходи од финансиските трансакции (камати од депозити, и курсни разлики).

3.8 ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИ

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Претпријатието има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат. Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2019:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2020 и 2019 година, Претпријатието нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

3.9 НАЕМИ

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста. Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот. Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.10 ДАНОЦИ

Данок на добивка

Основа за пресметка на данокот на добивка е добивката утврдена во Билансот на успех. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени во согласност со прописите за сметководство и сметководствените стандарди зголемена за непризнаените расходи за даночни цели.

Непризнаените расходи за даночни цели, генерално, се:

- Трошоци кои не се поврзани со дејноста на субјектот кој не е непосреден услов за извршување на таа дејност, а не резултат на вршењето на дејноста;

- Премии за осигурување платени од страна на работодавачот во корист на членовите на органите на управување и вработените;
- Трошоците за репрезентација;
- Отпис на ненаплатени побарувања;
- Разликата помеѓу трансферните и пазарните цени постигнати меѓу поврзани субјекти;
- Износот на пресметаната камата помеѓу поврзаните субјекти;
- Задржаниот данок платен во име на трети страни за трошоци на даночниот обврзник ;
- Даночни казни и казнена камата за задоцнето плаќање данок и трошоците за присилна наплата;
- Платени надоместоците и другите трошоци на персоналниот данок од страна на работодавачот, кој го надминува износот утврден со закон. (Како што е регрес за годишен одмор, користење на сопствен автомобил за службени цели, надомест Нова Година ...);
- Скриени исплати од добивката. Испорака на одредени производи и услуги од партнерите или акционерите или лица поврзани со нив по цена пониска од пазарната, вклучувајќи пониска камата на одобрени кредити, плаќања за стоки и услуги добиени од страна на партнери или акционерите или лица поврзани со нив, по цени повисоки од пазарната и овозможување на стекнување на добивка од партнери или акционерите или лицата поврзани со нив;
- Недостаток на средства кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни катастрофи), кои не се на терет на платата на одговорното лице;
- Трошоци за донации, спонзорства, стипендии;
- Камати за заеми-кредити за купување автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и каматите на кредитите кои се користат за вршење на дејноста на обврзникот;
Трошоците за растурање и расипување на средства над износите утврдени со закон
- и други.

Данокот на добивка се пресметува по стапка од 10%.

Македонското законодавство е предмет на различни толкувања и чести промени. Толкувања на законодавството на даноци од страна на даночните власти за работата и активностите на Претпријатието може да не се совпаѓаат со оние на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени работи можат, според мислењето на даночните власти, да бидат предмет на оданочување, со што Претпријатието може да биде изложено да плаќа дополнителни даноци, казни и камати. Документацијата на Претпријатието останува отворена за контрола од страна на даночните власти во период од десет години.

Данок на додадена вредност

Данок на додадена вредност се плаќа на месечна даночна основа: продажната вредност во кој не е вклучен данокот, според општата даночна стапка 18%, и повластената даночна стапка од 5%.

3.11 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви, поставени од страна на Народната банка на Република Македонија (НБРМ), на денот на трансакциите.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во Билансот на состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој датум.

Нето девизните добивки или загуби кои произлегуваат од странска валута, се вклучени во Билансот на приходи и расходи во периодот кога тие настануваат.

Девизните курсеви кои се применуваат за главните валути се следниве:

2020/2019

ЕУР 61.6940 / 61.4896

3.12 ПЛАТИ И ДРУГИ ПРИДОНЕСИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Бруто платите на вработените се исплатени во износ наведен во договорот потпишан со работодавачот. Придонесите од бруто плата (пензиско, здравствено осигурување и вработување) се исплатени во име на работникот на соодветни државни институции.

Персоналниот данок во износ од 10% се плаќа на износот на бруто платата намалена за износот на придонесите и годишното даночно олеснување. Нето-платата се плаќа на трансакциска сметка на секој вработен, по сите придонеси и персоналниот данок кои се плаќаат од бруто платата.

3.14 Оперативни сегменти

Претпријатието известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Северна Македонија.

3.15 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Претпријатието со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

3.16 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Претпријатието има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Претпријатието признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Претпријатието има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Претпријатието, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Претпријатието не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

3.17 Државни поддршки

Претпријатието добива државни поддршки во вид на основни средства и субвенции. Државните поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Претпријатието ќе ги исполни условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки чии примарен услов е дека Претпријатието може да купува, гради или поинаку набавува нетековни средства, се признаени како одложен приход во Извештајот на финансиска состојба и пренесен во добивка или загуба на системска и рационална основа во текот на корисниот период на поврзаните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Лиценци	Издатоци за развој	Софтвер	Останато	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2020	0	0	109	0	109
Зголемување	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2020	0	0	109	0	109
Исправка на вредноста					
Салдо на 01.01.2020	0	0	109	0	109
Амортизација	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2020	0	0	109	0	109
Нето сметководствена вред. на 31.12.2020	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вред. на 01.01.2020	0	0	0	0	0
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2019	0	0	109	0	109
Зголемување	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2019	0	0	109	0	109
Исправка на вредноста					
Салдо на 01.01.2019	0	0	109	0	109
Амортизација	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2019	0	0	109	0	109
Нето сметководствена вред. на 31.12.2019	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вред. на 01.01.2019	0	0	0	0	0

Надомест за стопанисување со шуми
5. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И
ИНВЕСТИЦИИ

	Земјишт е ти	Градеж.објек ти	Опрема	Инвестици и	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2020	0	53.669	27.791	10.588	92.048
Зголемување	0	0	9.116		9.116
Намалување	0	0			0
Салдо на 31.12.2020	0	53.669	36.907	10.588	101.164
Исправна на вредноста					
Салдо на 01.01.2020	0	32.066	24.927	0	56.993
Амортизација	0	1.351	708	0	2.059
Намалување	0	0	0	0	0
Салдо на 31.12.2020	0	33.417	25.635	0	59.052
Нето сметководствена вред. 31.12.2020	0	20.252	11.272	10.588	42.111
Нето сметководствена вред. 01.01.2020	0	22.921	3.295	10.588	36.805
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2019	0	53.669	29.384	10.588	93.641
Зголемување	0	0	155		155
Намалување	0	0	1.749		1.749
Салдо на 31.12.2019	0	53.669	27.790	10.588	92.047
Исправна на вредноста					
Салдо на 01.01.2019	0	30.747	26.088	0	56.835
Амортизација	0	1.319	588	0	1.907
Намалување	0	0	1.749	0	1.749
Салдо на 31.12.2019	0	32.066	24.927	0	56.993
Нето сметководствена вред. на 31.12.2019	0	21.603	2.863	10.588	35.053
Нето сметководствена вред. на 01.01.2019	0	22.921	3.295	10.588	36.805

6. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

		Основно стадо	Обр.стадо о	Насади	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	0	1.184	0	0	1.184
Зголемување	0	0	0	0	0
Намалување	0	0	0	0	0
Ожнеани зем.производи	0	0	0	0	0
Амортизација	0	-255	0	0	-255
Состојба на 31.12.2020	0	929	0	0	929

Состојба на 01.01.2019	0	436	0	0	436
Зголемување	0	837	0	0	837
Намалување	0	0	0	0	0
Ожнеани зем.производи	0	0	0	0	0
Амортизација	0	-89	0	0	-89
Вкупно 31.12. 2019	0	1.184	0	0	1.184

Сегашна вредност на постојани средства, инвестиции и биолошки средства

Нематеријални	0
Недвижности, постројки и опрема и инвестиции	42.111
Биолошки средста	929
	43.040

На 31 декември 2020 и 2019 година инвестициите во тек се состојат од:

	2020	2019
Адаптација на останати објекти	1.783	1.783
Вложување во објекти во Ивање	1.195	1.195
Вложување во објекти во Селиште	1.123	1.123
Вложување во објекти во Катланово	3.578	3.578
Вложување во објекти во Козјак	1.410	1.410
Останати вложувања во деловни објекти	309	309
Вложување во репродуктивен центар	458	458
Вложување во ресторан - Кула	732	732
	10.588	10.588

7. ЗАЛИХИ	2020	2019
Суровини и материјали	2.631	2.225
Гориво и мазиво	751	583
Залиха на резервни делови	209	209
Сопствени производи	1.181	1.181
Ситен инвентар	0	241
	4.772	4.439

8. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Побарувања од купувачи	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	4.306	5.634
Побарувања од купувачи во странство	332	576
Вкупно побарувања од купувачи	4.638	6.210

Останати побарувања	2020	2019
Побарувања од вработени	131	248
Побараувања за дадени аванси	74	69
Побарување по договор за проект	5.733	71
Побарување за данок	19	0
Вкупно останати побарувања	5.957	388

Вкупно побарувања	10.595	6.598
--------------------------	---------------	--------------

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2020	2019
Девизни сметки кај домашни банки	806	0
Денарски сметки кај домашни банки	1051	1.776
Денарска благајна	5	7
Кредитни картички во домашни банки	55	15
	1.917	1.798

10. РАЗГРАНИЧЕНИ ТРОШОЦИ/ПРИХОДИ

	2020	2019
*Надомест за стопанисување со шуми	1.154	1.198
*Пресметани одложени приходи по договор со Влада на РСМ	14.538	19.000
Разграничени трошоци за нареден период	190	190
	15.882	20.388

Надомест за стопанисување со шуми

ЈП Јасен согласно договор склучен со РМ -Универзитет Кирил и Методиј, Шумарски факултет Скопје, изработува посебен план за стопанисување со шумите во ШСЕ Ивање за период од 2018-2027 година. Вредноста на договорот изнесува 1.498 илјади денари. Секоја година се реализира активности од страна на Претпријатието во вредност од 150 илјади денари.

Пресметани нефактурирани побарувања и одложени приходи согласно договор со Влада на РСМ

Претпријатието има склучено Договор со Владата на Република Македонија за управување на државните ловишта ЈАСЕН и ЈАСЕН 1. Според истиот договор, Владата на РМ се обврзува да учествува во висина од 50% во финансирање на трошоците за храна на дивечот и 50% од трошоците за изградба на ловнотехнички објекти (хранилишта, солишта, поилишта и друго). Владата ја нема исполнето својата обврска а Претпријатието нема евидентирано во финансиските извештаи побарувања од Владата на РМ по овој договор за годините од 2010 до 2018 година. По доставен Информација до Владата, Владата го задолжи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изврши sukcesивна исплата на неисплатените средства на три еднакви рати на Претпријатието почнувајќи од Јануари 2020 година во износ од 19.000 илјади денари.

Претпријатието евидентира нефактурирани приходи во износ од 19.000 илјади денари со зголемување на приходи во износ од 2.542 илјади денари, износ кој е примен по истиот основ во првиот квартал од 2020 година и одложени приходи во износ од 16.458 илјади денари.

Договор со Влада на РСМ

ЈП Јасен има концесија за ловење на дивеч добиена од Владата на Р.Северна Македонија согласно склучен договор за користење- концесија на дивечот во ловиштето бр.10 Фазанерија. Концесионерот има обрска да врши одгледување, заштита, ловење и користење на дивечот во ова ловиште. Концесијата е со важност до 31.12.2020-та година. Надоместокот за концесијата изнесува 20% од вредноста од планираниот годишен застрел на дивечот.

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	Државен капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Акумулирана загуба	Вкупно капита.
Состојба на 1.01.2020	211	5.171	42.195	(9.025)	38.5
Покривање на загуба		(1.893)	(6.129)	8.022	
Загуба за тековната година				(7.502)	(7.502)
Состојба на 31.12.2020	211	3.278	36.066	(8.505)	31.0
Состојба на 1.01.2019	211	5.171	41.639	(9.025)	37.9
Трансакции со сопственици					
Нето добивка за тековна година			556		5
Состојба на 31.12.2019	211	5.171	42.195	(9.025)	38.5

12. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

На 31 декември 2019 година, салдото на долгорочни резервирања во износ од 26.004 илјади денари (2019: 19.298 илјади Денари) се состои од следново:

	2020	2019
Одложени приходи од државна помош - по одлука на Влада за донација на товарни возила	1.963	1.501
Пресмет. трошоци и одложени приходи за идни периоди-донација на товарни возила од UNDP	2.210	
Одложени приходи од државна помош - Министерство за земјоделие	14.538	16.459
Пресмет. трошоци и одложени приходи за идни периоди-проект финансиран од Европска комисија IPA II	7.293	1.338
	26.004	19.298

Пресмет. трошоци и одложени приходи за идни периоди-проект финансиран од Европска комисија IPA II

Претпријатието е корисник на донација - проект финансиран од Европска комисија преку Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme "Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020" со траење од 22 месеци согласно договор за проект - Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓу-гранична област-CONSE-PP. Прилив по овој основ во износ од 21.761,20 евра е пристигнат на наменска сметка во Комерцијална банка АД Скопје на ден 11.06.2019 година.

Одложени приходи од државна помош - Министерство за земјоделие 2020-та 14.538 илјади денари (2019: 16.459): образложено во белешка 10.

13. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2020	2019
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	12.543	7.444
Вкупно обврски спрема добавувачи	12.543	7.444
Останати обврски	2020	2019
Обврски по примени аванси	1.744	512
Обврски за ДДВ, данок на добивка, персонален данок	2.222	1.613
Обврски спрема вработени	1.126	199
Одложени даночни обврски	1.517	1.842
Вкупно останати обврски	6.609	4.166
Вкупно обврски	19.152	11.610

Претпријатието има направено резервирање на одложени даночни обврски по основ на Решение за ДДВ издадено од УЈП. Салдо 2020-то изнесува 1.517 илјади денари (2019: 1.842).

14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2020	2019
Продажба на домашен пазар		
Приходи од продажба на дрва, граѓа и друго	19.040	16.781
Приходи од продажба на месо и фазани, лов на странски лица,	4.041	10.393
Приходи од продажба на дозволи за риба	1.973	936
Сместувачки и угостителски услуги		795
Останати оперативни приходи	1287	
	26.341	28.905

Претпријатието бележи драстичен пад на приходите од лов и приходи од пружање на услуги за сместување, имено:

На 11 март 2020 година Светската Здравствена Организација прогласи пандемија на корона вирусот, а властите на Република Северна Македонија прогласија вонредна состојба на 18 март 2020 година. Како одговор на потенцијално сериозната закана што КОВИД - 19 ја претставува за јавното здравје, властите презедоа мерки за ограничување на ширењето на вирусот, вклучивајќи и воведување на ограничувања за прекуграничното движење на луѓе, ограничувања за влез на странските посетители, како и „привремено затворање“ на одредени дејности во очекување на понатамошниот развој. Економскиот ефект од овие настани предизвика значително нарушување на деловните активности на Претпријатието и пад на приходи по основ на лов и приходи од пружање на услуги за сместување во износ од 7,147 илјади денари.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	Намалување
1. Приходи од лов	4.041	10.393	6.352
2. Приходи од услуги за сместување	0	795	795
	Намалување во апсолутна вредност		7.147

15. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2020	2019
Приходи од субвенции, Министерство за Одбрана, Влада на РМ	11.034	12.685
Приходи од отпис на обврски и исправка на грешка		58
Приходи од употреба на сопствени добра и услуги		18.813
Останати приходи		58
	11.034	31.614

16. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	2020	2019
Потрошок на основен материјал	2.398	2.754
Потрошок на канцелариски материјали	168	120
Потрошок на гориво за опрема	1.104	537
Потрошок на енергија	1.716	2.104
Вкупно	5.386	5.515

17. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2020	2019
Бруто плати	18.623	19.259
Останати трошоци за вработените	2.017	243
	20.640	19.502

18. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ

	2020	2019
Производни услуги	11.218	7.923
Транспортни трошоци	6	356
Интелектуални услуги	591	519
Трошоци за реклама	63	126
Услуги по договор	197	158
Надомест на членовите на управен и надзорен одбор	1.343	1.447
Услуги за одржување	978	1.740
Даноци, такси кои не зависат од резултатот	223	384
ПТТ трошоци	485	438
Надоместоци за концесија	20	401
Премии за осигурување	20	74
Трошоци за службени патувања	33	124
Трошоци за вода, комуналли и зеленило	188	185
Трошоци за репрезентација, спонзорство и донации	335	376
Банкарски услуги	110	110
Останати услуги	156	
Загуби поради оштетување и отпис на кратк.побарувања	7	
Отпис на ситен материјал	481	
Трошоци од минати години	67	380
	16.521	14.741

19. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2020	2019
Приходи		
Камати	0	0
Позитивни курсни разлики	0	3
	0	3
Расходи		
Камати	8	14
Негативни курсни разлики	8	19
	16	33
Нето финансиски расходи	(16)	(33)

ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатна добивка за 2020 и 2019 е како што следи:

	2020	2019
20. Загуба / Добивка пред оданочување	(7.502)	669
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели		459
Основа за оданочување	(7.502)	1.128
Даночна стапка	10%	10%
Тековен данок на добивка		113
Нето добивка / загуба за тековната година	(7.502)	556

Загубата на претпријатието во износ од 7.502 илјади денари е резултат на последиците од пандемијата предизвикана од корона вирусот, имено воведените ограничувања на движење на луѓе и ограничување на влез на странски посетители предизвика намалување на приходите од лов и пружање на сместувачки услуги. Споредбено со предходните години приходи по овие два основа бележат пад од 7.147 илјади денари.

21. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2020				
Македонски Телеком АД Скопје	37	36	188	469
Министерство за одбрана на РМ			8.200	
ЈП Водовод и Канализација Скопје		3		18
ЈП Комунална Хигиена Скопје		15		149
Шумарски Факултет Скопје				150
ЈП за стопанисување со државните шуми Македонски Шуми		310		31
Министерство за внатрешни работи	164		139	
Вкупно	201	364	8.527	817

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2019				
Македонски Телеком АД Скопје	37	44	182	416
Министерство за одбрана на РМ			8.200	
ЈП Водовод и Канализација Скопје		3		2
ЈП Комунална Хигиена Скопје		15		12

Шумарски Факултет Скопје		200		150
ЈП за стопанисување со државните шуми Македонски Шуми		310		254
Министерство за внатрешни работи	164		139	
Вкупно	201	572	8.521	834

22. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведувањето на своите деловни активности, Претпријатието според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризикот од курсни разлики, ризикот од каматната стапка), ликвидносни ризик, кредитен ризик, управување со капиталниот ризик и проценки на објективната вредност.

Управувањето со ризици на Претпријатието се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Претпријатието.

Ризик од курсни разлики

Со ризикот од курсни разлики, кој може да се дефинира како предизвикување загуби заради зголемувањето на курсот на странските валути во друштвата кои имаат увозни трансакции, Претпријатието се справува со благовремено плаќање на обврските спрема странските добавувачи и договарање за плаќање со стабилни валути.

Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик.

Ризик од каматна стапка

Ризикот од каматна стапка постои кај кредити договорени во странски валути, од страна на Претпријатието, кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае на неговата финансиска состојба и паричните текови.

Ликвидносни ризик

Управувањето со ликвидносни ризик е централизирано во Претпријатието. Ризикот од неликвидност постои кога Претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Претпријатието не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврските. Управувањето со кредитниот ризик на Претпријатието се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Претпријатието.

Управување со капитален ризик

Целите на Претпријатието во врска управување со капиталот се зачувување на способноста на Претпријатието да продолжи да работи врз основа на претпоставка на континуитет за да се зачува оптималната структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

Проценки на објективната вредност

Претпријатието има политика на обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Компанијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Компанијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Дадени гаранции

Не се евидентирани дадени гаранции на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

Дадени хипотеки на имот

Не се евидентирани хипотеки на имот на денот на билансирањето

23. СУДСКИ СПОРОВИ

Со датумот на билансот кон и од Претпријатието ги има следните активни судски спорови.

1. Број на предмет 10 РО 3619/18 од тужител Емилија Ковчиќ до ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје за надомест на штета за долг во износ од 306.664 денари за кој по жалба се чека пресуда од апелација.
2. Број на предмет И.Бр. 2142/20 од тужител ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје до Компанија ЕДЕН МИГ ДООЕЛ Скопје за долг во износ од 63.600 денари за кој се очекува позитивен исход.
3. Број на предмет 55 МАЛВТС-42/21 од тужител ФОРЕСТ ФАГУС ДООЕЛ Скопје кон ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје за надомест на материјална штета поради изгубена заработка причинета од незаконско еднострано раскинување на договор во износ од 571.340 денари за кој се очекува позитивен исход.
4. Број на предмет 10 РО-1138/20 од тужител Михаил Малахов кон ЈПУЗПП ЈАСЕН Скопје за поништување на решение и договор за вработување во износ од 63.600 денари за кој се очекува позитивен исход.

24. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните обврски искажани во биласните не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Претпријатието очекува влијание на состојбите предизвикани со корона вирусот врз средствата и резултатите на Претпријатието како и очекуваните парични текови. Заради неизвесноста околу времетраење на мерките и одраз врз економиката, раководството под датумот на овој извештај не е во состојба да направи релевантни проценки на финансиските ефекти.

Нема други значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети.

ЛУЗПП ЈАСЕН



Дипл. Прав. Новица Зечевиќ
(Директор)

ПКФ Нова консалтинг



ПКФ НОВА
КОНСАЛТИНГ
Скопје

Зора Петрушевска
(Овластен сметководител)